

Развојот на ИТ технологијата во сите сфери на општествено живеење дава можност за функционално и системско обединување на базата на податоците со кои располагаат сите институции во правосудството во земјава.

"Во судскиот систем на Република Македонија ќе се инсталира истражна база на податоци, која ќе овозможи јавните обвинители, истражните судии, како и органите на истражувањето и откривањето на кривичните дела да располагаат со база на податоци, кои ќе бидат во насока на превенција и поефикасно откривање и докажување на кривичните дела", истакна министерот за правда Михајло Маневски.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



ДОМАШНИТЕ И СТРАНКИТЕ ЕКСПЕРТИ ГИ ЗДРУЖИЈА СИЛИТЕ ЗА ДА СОЗДАДАТ ЗАЕДНИЧКА БАЗА НА ПОДАТОЦИ ЗА КРИМИНОГЕНИТЕ СТРУКТУРИ ВО МАКЕДОНИЈА

гонеење на кривичните дела на организираниот криминал и корупцијата, поаѓајќи од реформите на казненото законодавство и унапредување на регионалната и меѓународната судска со-

системи, како и заради поголема интеграција и поедноставување на услугите на граѓаните на ниво на Европската унија", вели Маневски.

Со промоцијата на "Проектот за ис-

ХАРТИЈАТА ВО "ВО СКУТ" НА И

Одделението за борба против организираниот криминал и корупција при Јавното обвинителство на Република Македонија, во соработка со Министерството за правда почна со реализација на проектот за создавање заедничка Истражна база на податоци.

Со твининг проектот "Истраги за организиран криминал и корупција, преку информатички технологии", се добива организирана структура за функционирање на базата за податоци, која би ја користеле истражните органи и сите институции, кои располагаат со информации од интерес за истрагата, а кои често се предмет на интерес на барањата на полицијата, на обвинителствата и судството.

На презентацијата на странските искуства присуствуваа експерти од Италија и од Велика Британија, каде оваа база на податоци интензивно се користат за потребите на истрагата.

РЕЗУЛТАТИ ОД ГОНЕЊЕТО

"Република Македонија реализира значајни активности за спречување и

работка", истакна министерот за правда Михајло Маневски на претставувањето на проектот, кој почна да се реализира во нашата земја.

"Постигнати се позитивни резултати во гонењето на овие кривични дела, а се надевам дека со имплементирањето на Законот за јавно обвинителство, реформите на казненото законодавство, Законите за спречување на корупцијата и конфликт на интереси, ќе се постигнат уште поефикасни резултати", оцени министерот.

Развојот на ИТ технологијата во сите сфери на општественото живеење дава можност за функционално и системско обединување на базата на податоците со кои располагаат сите институции во правосудството во земјава, а поради овие причини Владата на РМ продолжува со реформите во оваа област.

"Воведувањето на информатичко-комуникациските технологии, во насока на постигнување електронско судство, се битен елемент за зголемување на ефикасноста на националните судски

тражната база на податоци" во насока на постигнување поголема ефикасност на истрагите за организиранот криминал и корупцијата преку информатичките технологии, Одделението за борба против организираниот криминал и корупцијата на Јавното обвинителство на РМ, со помош на италијанската Влада почнува да прави истражна база на податоци, која ќе биде во функција на ефикасноста на истрагите на организираниот криминал.

"Во судскиот систем на Република Македонија ќе се инсталира истражна база на податоци, која ќе овозможи јавните обвинители, истражните судии, како и органите на истражувањето и откривањето на кривичните дела да располагаат со база на податоци, кои ќе бидат во насока на превенција и поефикасно откривање и докажување на кривичните дела. Истражната база на податоци ќе ја олесни постапката и ќе ја зголеми ефикасноста на институциите, кои ќе располагаат со многу значајни информации и податоци неопходни за



ПРЕД ИЗБОРИТЕ МИНИСТЕРОТ ЗА ПРАВДА, МИХАЈЛО МАНЕВСКИ, ПРОМОВИРАШЕ ИТ ПРОГРАМА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СУДСКИТЕ ПРЕДМЕТИ

АУТ, КРИМИНАЛЦИТЕ СТРАЖНИТЕ ОРГАНИ

истражните органи", нагласи министерот за правда.

"Со тоа практично би се надминале писмените дописи, кои сега ја одолговлекуваат постапката, бидејќи електронското внесување на податоци во истражната база на податоци, несомнено е далеку поефикасно за сите учесници во постапката. Тие ќе располагаат со сите потребни информации, кои одат во прилог на истрагата", вели Маневски.

Министерството за правда и Јавното обвинителство на Р Македонија, со поддршка од италијанската Влада, како и од Европската комисија, се во чекор со европските текови за компјутеризација на судството, како врвен приоритет во рамките на реформите на правосудството.

"Практично ова претставува имплементација на нашата Стратегија за ИКТ во правосудството за 2007-2010 година, усвоена од Владата на РМ, чии главни правци се:

- Модернизација на судството;

- Зголемување на ефикасноста;
- Подобрување на заштитата и безбедноста на податоците;

- Електронска статистика во правосудните институции;

- Централизирана номенклатури.

Постепено елиминирање на чувачњето податоци на хартија преку замена на хартијните документи со електронски форми на податоци.

Обезбедување пристап до јавни информации во однос на правната регулатива, судската практика, стандардизацијата на процедурите.

Основавање нов ИТ центар на правосудството со финансиска поддршка на Европската комисија и ЕАР, чија софтверска мрежа е единствена од таков вид во целиот регион, и има цел да ги поврзе сите правосудни институции по електронски пат. Обезбедивме стручен кадар од 14 информатичари, кои континуирано се обучуваат.

При тоа, развиени се и имплементирани: софтверска апликација за Судскиот совет, за јавните обвинителства, за каз-

нено-поправните установи, за ЛДБИС - правна дата база на податоци и други.

Во фаза сме на воведување пристап до Интернет во сите судови и јавни обвинителства.

Се применува новиот Судски деловник, со кој се воведува задолжително електронско заведување на предметите и нивна електронска распределба.

Реализирана е Програмата за обука на судската администрација и обучени се 270 службеници за водење на уписниците во електронска форма, а во текот на оваа година предвидено е спроведување на обука на 800 судски службеници за користење на СИС", истакна министерот за правда, Михајло Маневски.

СЕ ЗАБАВУВА ВРЕМЕТО

"Успехот на иницијативата ќе зависи од тоа дали ќе успееме да направиме синергија меѓу сите институции, кои се

борат против организираниот криминал", изјави резидентниот советник на твининг проектот, Фердинандо Буатје Де Монжо.

"Значи, борбата против организираниот криминал може да биде многу помогната, доколку се воведат и се систематизира базата на податоци, бидејќи и криминалците ги користат овие инструменти на ИТ технологијата. Затоа јавните обвинители и судиите треба да се потрудат ова да го направат и да имаат ваков вид база на податоци. Овие податоци се потребни за да не се чека истрагите да се одолговлекуваат, односно да се скрати времето кое сега го имаме во една традиционална истрага. Имено, преместувањето на луѓето, префрлањето на хартијата и на документите очигледно го забавуваат времето. Од овој аспект важно е да истакнеме дека со скратувањето на времето на истрагите се подобрува постапката за случаите поврзани со предмет за потекло на имот или за перење пари, кои се следат преку банкарските трансакции во и надвор од Македонија", потенцира Де Монжо.

"Информатизацијата на истрагата станува многу важен фактор и од аспект на создавање меморија за податоците, кои се поврзуваат со криминалните организации, бидејќи криминалните организации се институции кои се стабилни во времето и во просторот. До сега таквите податоци, како историски податоци полесно можеа да се изгубат. Затоа е оправданоста на овој систем, кој на обвинителите и на истражувачите им ја олеснува истрагата. Тоа значи дека еден ваков вид база на податоци, според искуството кое го има во различни држави, е битен инструмент за истрагата, која нема да биде само за одбрана, туку информациите се и одличен инструмент за формирање стратегија за истрага, која предвреме ќе се користи, а не да се чека да реагира некој од криминалните групи, туку институциите на државата, да се оди во напад на овие криминални групи. Нормално е дека станува збор само за еден инструмент, кој не е решение на сите проблеми и како инструмент треба да

Член 1

Со цел извршување на истражните функции и функциите на координација доверени со закон на Јавното обвинителство на РМ, како и на истражните судии се основа Истражна база на податоци, која има цел да се постапува по прибавување на податоци, вести и информации во врска со кривични дејности на организираниот криминал, кривичните дела од областа на корупција и секое кривично дело, што бездруго може да укаже на постоење на кривична надлежност на Основното обвинителство за организиран криминал и корупција.

(Од неофицијалниот превод за стандарден модел на добра практика во делот на функционирањето на правосудната база на податоци)

Член 2

Истражната база на податоци поконкретно служи за собирање, елаборација и анализа на:

(1) Податоци и информации доставени во истражни судски документи и во документи на кривичниот судски процес;

(2) Податоци и информации прибавени од страна на полициските сили, со цел превенција и спречување на кривични дела од член 1;

(3) Податоци и информации произлезени од пребарување на други бази на податоци, кои се од особена важност за истрагата и кои се управувани од страна на лица, претпријатија, институти и институции на Република Македонија, со цели поврзани со извршување на административните или економските активности, под услов да се работи за податоци што судските органи имаат можност да ги прибават согласно важечките законски одредби од областа на тајноста;

(4) Податоци и информации што се на располагање од страна на базите на податоци од странските институции со кои РМ одржува односи на правосудна и полициска соработка или информациона размена, и врз основа на протоколи на соработка.

се знае како треба да се користи, а не е само да се создаде база на податоци", оценува Монжо.

За важноста на овој инструмент ма-

кедонската Влада била информирана уште во 2003 година, бидејќи како таков постои во Европа, во Италија, Франција и во други земји од Централна Европа.

ИСПРАТИ СМС КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: POD 075XXXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.

2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.

3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА 075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина*: SON поим
Толкувањето го добиваш веднаш.

*со празно место како во примерот